

20110952308

## **ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 март 2011 година, донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

#### **Член 1**

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 118/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010, 63/2010 и 171/2010), во членот 4 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„За специјализирани здравствени установи за детската популација како и за специјализирани здравствени установи кои пружаат услуги за психијатриски акутни болнички случаи се определува најмногу до 25% над остварената вкупна вредност на видот и обемот на ДСГ здравствени услуги во првото, второто и трето тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од претходната година.“

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат став 5, 6 и 7.

#### **Член 2**

Во член 4 во ставот 5 кој сега станува став 6 алинеја 3 се менува и гласи:

- „очекувани реформи на здравствениот систем за чија имплементација е потребен подолг период се додека Министерството за здравство не овозможи воспоставување на одржлив и ефикасен здравствен систем, односно здравствени установи.“

#### **Член 3**

Во член 8 став 4 во табелата за Структурата на надоместоците бројот „70“ се заменува со бројот „80“ и бројот „30“ се заменува со бројот „20“.

Во членот 8 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6 кои гласат:

„По исклучок од член 8 став 4, Фондот врз основа на пишана процедура кај одредени здравствени установи може да утврди и променлив дел 100%.

Фактурираниот месечен износ од став 5 на овој член може да биде најмногу до утврдениот надоместок за соодветниот месец.“

Во ставот 5 кој сега станува став 7, по бројот „3“ се додаваат зборовите „и 5“.

Ставовите 6, 7 и 8 стануваат став 8, 9 и 10.

#### **Член 4**

Насловот пред членот 9 „Цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа“, се менува и гласи „Следење на резултатите од извршената работа“.

Во член 9 во ставот 1 зборот „оценување“ се заменува со зборот „следење“, а зборот „следат“ се заменува со зборот „користат“.

Член 5

Членот 10 се менува и гласи:

„За здравствената установа од член 8 став 4 на овој правилник плаќањето на вкупниот надоместок се врши еднаш во месецот.

За здравствена установа од член 8 став 5 на овој правилник надоместокот се исплатува по месеци за остварен вид и обем на здравствени услуги врз основа на доставена месечна фактура.“

Член 6

Во член 11 став 1 по бројот 8 се додаваат зборовите: „став 4 “.

Во член 11 став 2 зборот „став 3“ се заменува со зборовите: „став 4 “.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5431/5  
28 март 2011 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Ирфан Хоџа**, с.р.